

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Закон за осигурување на извозот
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Ленче Тагасовска
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	29.02.2012
Поврзаност со ЕУ директиви	Да

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата
(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

A. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

- Подобрување на бизнис климата и креирање на еднакви можности за економски раст и развој на сите учесници во економските процеси;

- Транспонирање на Директивите 37998L0029 и 31984L0568, како и Одлуките 32001D0076 и 32001D0077 кои се однесуваат на заедничките принципи и критериуми на земјите членки на ЕУ во сферата на извозното осигурување во закон за осигурување на извозот;

- Воспоставување правна рамка за поддршка на македонските извозници во согласност со европските стандарди што ќе влијае врз конкурентноста на домашните фирми на странските пазари и зголемување на извозот.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline);

Опција 2: Донесување на упатство или друг акт со кој ќе се даде насока за подобро спроведување на законот; и

Опција 3: Донесување на Закон за осигурување на извозот со што ќе се воспостави правна рамка за поддршка на македонските извозници во согласност со европските стандарди, а тоа ќе влијае врз конкурентноста на домашните фирми на странските пазари и зголемување на извозот.

3.Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

А. Органи на државната власт:

-Министерство за финансии

- Македонска банка за поддршка на развојот

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

Достапни се следните податоци:

- Информација со посебен осврт на регулирањето на активностите од кредитното осигурување, издавање на гаранции и осигурување на истите, како и конкретен акционен план за спроведување на потребната регулатива;

- Директиви на Советот на Европската унија 37998L0029 и 31984L0568;

- Одлуки на Советот на Европската унија 32001D0076 и 32001D0077.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Потребни се следните податоци:

Нема потреба од дополнителни информации

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Нема да се формира меѓуресурска група. Проценката на влијанието за Закон за осигурување на извозот ќе се прави од вработените на Министерството за финансии.

В. Временска рамка

1. Кога ќе почнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

Активностите за РИА се започнати во декември 2011 година.

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитичките студии, собирање информации итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

Надворешни консултанти нема да бидат вклучени при подготовка на Предлог законот за осигурување на извозот.

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат донесени до Генералниот секретаријат?

февруари 2012 година

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?

За спроведување на РИА-та ќе се вклучат претставници од Министерството за финансии.

За спроведување на потребните анализи не се планирани дополнителни финансиски ресурси.

Работењето на работната група ќе биде поддржано од Министерството за финансии.